

Јуни 2012

Бр. 128

FOREVER



MACEDONIA

SUCCESS DAY

23.06.2012

Хотел „Порта“

почеток:

19 часот



ЛЕТЕЧКИ СТАРТ ЗА ЛЕТНА ФОРМА



Летото е пред прагот и време е да помислиме како да се ослободиме од натрупаните килограми во зимските месеци. **Forever Clean 9 + Nutri-lean** е одлично решение за враќање во оптимална форма – независно дали сакате само да намалите неколку килограми или да почнете подолгорочно слабеење. Таа ефективна програма се состои од две фази – деветдневен план за прочистување, проследен со долгорочна програма за постепено слабеење. Режимот е лесен за спазување и во комбинација со доволно движење, ќе ви даде можност да уживате во здрава тежина и во годините што следат.



Прв чекор – Clean 9

Првиот дел од програмата – **Clean 9** (код: 216), ви помага да станете поздрав и посреќни и да ги исчистите организмот од хемикалии. Да ги издржите првите два дена од програмата е тешко, но резултатите тоа го заслужуваат, така да не се откажувајте. Специјално одбраните производи ќе го помогнат процесот на слабеење, додека телото ви се чисти од токсините.

Втор чекор – Nutri-lean

Вториот дел – **Nutri-lean** (код: 294), допринесува за трајно и здраво слабеење. **Nutri-lean** одлично се комбинира со првиот дел на програмата и може да се повторува, додека да ги постигнете саканите резултати. Програмата комбинира вкусни и здрави шејкови со додатоци во исхраната кои го помагаат процесот на слабеење и различни мали оброци, така да биде не само корисна туку и максимално пријатна за реализирање.

Clean 9

Пакетот содржи: Aloe Vera Gel (3 шишиња x 1 л), Forever Lite Ultra (ванила), Garcinia Plus (70 гел капс.), Bee Pollen (100 табл.), прирачник

Nutri-lean

Пакетот содржи: Forever Lean (120 капс.), Aloe Vera Gel или Berry Nectar (3 шишиња x 1 л), Forever Lite Ultra (2 пар.), Garcinia Plus (70 гел капс.), Active Probiotic (30 перли), прирачник

ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИТЕ

Aloe Vera Gel / Berry Nectar

Чудотворните листови на алоето содржат над 75 хранливи компоненти и 200 други соединенија, од кои 20 минерали, 18 аминокиселини и 12 витамини. Гелот од алое вера го прочистува хранопроводниот систем и е претпочитан од луѓето, кои се стремат кон природно одржување на добар тонус.

Forever Lean

Нуди две револуционерни состојки, кои му помагаат на организмот да го ограничи усвојувањето на калории од масти и јаглехидрати. Искомбинирани со физички вежби и здрава исхрана, тие можат да ви помогнат да ја постигнете идеалната тежина.

Forever Active Probiotic

Активниот пробиотик помага за регулирање на дисбалансот кој е последица од современиот начин на живот, кој може да доведе до намалување на количеството полезни бактерии во организма. Мали перли, лесни за голтање, кои допринесуваат за здравјето на хранопроводниот систем, го подобруваат усвојувањето на хранливи материи и имуниот систем.

Forever Bee Pollen

Богат коктел од лесно усвоиви нутриенти, помеѓу кои витамини С, D, E, K, бета каротин, В комплекс, минерали, ензими, коензими, растителни масни киселини, јаглехидрати,



протеини и 22 аминокиселини. Му дава на организмот сила, енергија и издржливост, за време на процесот на чистење.

Forever Lite Ultra

Вкусен растворлив нискокалоричен шејк. Две дози на ден обезбедуваат 100% од препорачаниот дневен внес на витамини и минерали.

Garcinia Plus

Плодовите на јужноазиското дрво гарцинија камбоџија се извор на соединението хидроксилимонска киселина. Таа го намалува претворањето на јаглехидратите во масти и го намалува апетитот на природен начин. Гарцинијата го помага метаболизмот и се грижи за одржување на стабилни нивоа на шеќерот и мастите во крвта. Одличен додаток во исхраната за сите љубители на спортот.





Лисица сте или еж?

Неодамна се вратив од фантастичното Светско и азиско рели во прекрасниот Хонконг. Каков грандиозен град! Со задоволство се сретнав со многу од најдобрите лидери од целиот свет. Вистински сум инспириран од вашата енергија, жар и посветеност на бизнисот со ФорEVER. Последната сезона на регионални релија речиси заврши. Во средината на јуни останува единствено Африканското рели, кое ќе го одбележи крајот на значајната епизода во историјата на ФорEVER. Регионалните релија се дел од нашата култура веќе многу години, но, како што не еднаш сум споменал во изминатата година, промената е внимателно обмислена, дискутирана и анализирана. Верувам дека таа е важен чекор во развојот и растето на компанијата. Сега е вистински момент да преминеме кон стратегијата на Глобалното рели и верувам дека тоа ќе создаде уште поголем ентузијазам кај нашите дистрибутери ширум светот.

За време на последните патувања, ја читав класичната книга за бизнис менаџмент „Патот кон совршенството“ од Џим Колинс. Авторот и екипата со години прават проучувања зошто некои компании успеваат да преминат од средно ниво кон совршенство, а други не успеваат. Во книгата се споменуваат многу причини за таа важна транзиција, но една од нив особено многу ме порази. Џим Колинс ја нарекува „концепцијата на ежот“ и таа се однесува на тоа како раководниот тим на дадена фирма ја управува – како еж или како лисица.

Лисицата брза да напредува. Таа јуриша од една добра идеја кон друга. Очите и се постојано вплени кон следниот голем пробив, кој може да ѝ донесе многу пари на нејзината компанија. Таа постојано сака да се докажува и не се интересира за последиците, лесно се децентрализира и не запира да крои нови планови. Не ли ви наликува тоа на многу од МЛМ фирмите, кои непрекинато никнат како печурки, но по едвај неколку години исчезнуваат, зошто лисичките напори се покажуваат неодржливи?

Ежот од друга страна, се движи побавно и повнимателно. Секоја одлука која ја носи е резултат од внимателно размислување за тоа што е најдобро за бизнисот. Ако некоја нова идеја не е во насока на развој на фирмата, тој ја отфрла. Иако е отворен кон нови идеи и прави ситни корекции на планот и бизнисот, тој не се втурнува кон големи и непотребни промени. Се движи напред чекор по чекор и се концентрира врз она што го прави најдобро. Ете тоа веќе личи на ФорEVER и нашиот постојан и

Претседател и главен генерален директор на ФЛП
Рекс Моган



непрекинат раст повеќе од 33 години.

Мнозина би помислиле дека лисицата ќе го надмине ежот со непресушната енергија и желбата да ја проба секоја новост, која би можела да ја усвои компанијата, дека таа се програмира себе си и бизнисот за успех, благодарение на умешноста да испроба сè што е прогресивно. Но се покажува дека нештата не стојат така. Лисицата нема суштински долгорочни цели, ниту јасна визија за насоката во која сака да го води бизнисот.

Со бавниот и стабилен од, бизнисот на ежот накрај го постигнува тој на лисицата. Тој си поставува цели, кои заслужуваат да бидат постигнати и си прави план како да ги реализира. Станува експерт во својата област и умее да остави другите да бидат експерти во тоа што го прават. Знае што е најдобро за неговиот бизнис и вложува многу усилби да прави подобрувања, внимателно избирајќи ги методите.

Истрајноста е клуч за секој бизнис – од мултимилијардната корпорација до дистрибутерството во ФорEVER. Погледнете во својот бизнис со ФЛП и откријте ги оние основни принципи и дејности, кои треба да ги правите секој ден, секоја седмица, секој месец.

Неспорно е дека технологијата која го движи нашиот бизнис се променила многу со развојот на интернетот и глобалните комуникации. Без да го омаловажам тој факт, не сакам да заборавам дека вистински голем бизнис во ФорEVER се гради човек на човек. Кога привлекувате и задржувате покрај себе квалитетни луѓе, кога им помагате да се ангажираат повеќе со компанијата и да се претворат во лидери, треба да им помогнете и да разберат кои се основните принципи, кои градат голем бизнис.

Уверен сум, дека следењето на тоа просто правило ќе има сериозен ефект врз вашиот успех. Мислете често за внимателниот и доследен еж и одржувајте курс кон величината во сè што правите!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



**ЗА ДА СТИГНЕШ ТАМУ
КАДЕ ШТО САКАШ,
ЌЕ ТРЕБА ДА СИ БИЛ
И ТАМУ, КАДЕ НЕ СИ
САКАЛ ДА БИДЕШ
Драги пријатели,**

Се приближува крајот на јуни, а со него и на првата половина од тековната година. Времето едноставно лета. Но за сите кои се фокусирани врз промената на својот живот, изминатиот период од шест месеци беше доволен за да ги постигнат поставените цели. Некои се издигнаа до ново ниво во маркетинг планот на ФорEVER, други веќе наполниа ги исполните барањата за учество во програмата Менаџер „Орел“ или во првото Глобално рели на ФорEVER. Освен големите бонуси кои ги добиваат во моментот и ќе продолжат да ги добиваат до крајот на годината, тие дистрибутери ќе бидат поканети од ФорEVER да патуваат бесплатно до островот Сардинија или до Хаваите, а зошто не и на двете прекрасни места? Мнозина поставуваат стабилни основи на идниот бизнис со компанијата. Донеле одлука, направиле план и се спремни да ја платат цената за својот успех. Тие ќе го променат начинот на мислење – во своите мисли се претвораат од жртви во победници, во слободни луѓе кои си ги исполнуваат мечтите.

За жал има уште една група, која најверојатно пропуштила да направи било што во првиот дел од годината. Многу е веројатно тие да не направиле ништо и во првиот дел од својот живот и се на пат да се присоединат кон оние, кои ја губат половината од животот, за да ја направат останатата половина несреќна и непријатна. Такви луѓе не превземаат

ништо долго време, постојано го одлагаат донесувањето на одлука за промена и не прават ништо, за да може таа да се случи. И сето тоа продолжува толку долго, што во еден момент изгледа дека веќе нема никаква шанса за промена. За нивна среќа, шанса постои. Независно од се, што „успеале“ да си направат, ФорEVER им дава можност и на нив да си го променат животот. Ако тие уште денес седнат и направат план што сакаат да се случи со нив во следните две до три години; носат цврста одлука да направат се што е потребно за неговото остварување, жртвувајќи редица навики, кои до денес не им донеле никаков успех; и на крај формираат начин на мислење на победници, а не на губитници, сигурни сме, дека и тие ќе имаат корист од безграничните можности, кои дарожливиот маркетинг план на ФЛП ги нуди. Сите нив ќе ги потсетиме на една мисла, која ќе ја повторуваат секој пат, кога во новиот начин на мислење и дејствување ќе се соочуваат со неопходност да прават не особено пријатни, но важни нешта: „За да стигнеш таму каде што сакаш, ќе треба да си бил и таму, каде не си сакал да бидеш.“

Фокус врз поставените цели, секојдневни дејствија за нивното постигнување и дисциплина да не пропуштиш ниту еден чекор и да бидеш професионален во секој детал, се нешта кои не секој ги прифаќа со задоволство како дел од секојдневното. Зошто? Бидејќи тие означуваат посветеност и активности, кои не се пријатни за секој. Но секој што ги извршува, гарантирано успева. Не е важно само да ги знаеме правилата, туку да ги претвориме во секојдневни, неделни и месечни навики, кои НЕ МОЖЕМЕ и НЕМА да ги пропуштаме.

Можностите се достапни за сите, но изборот како и колку ќе ги искористите, го правите вие.

Ви посакуваме успех!
Засекогаш Ваши,
Стефан и Тања Стаеви



FOREVER



НЕГА НА КОЖАТА ВО ЛЕТНИОТ ПЕРИОД

Во текот на летото сè што е поврзано со физички активности изгледа полесно- деновите се подолги, времето е топло, одморите ви нудат одмор од работа. Без сомнение и вие сакате повеќе да се движите, а многу од вас имаат чувство дека можат да го поминуваат секој ден од утро до вечер покрај базен. Можеби пак сакате да се прошетате во паркови или планини. Иако вашето тело се радува од зголеменото движење, сепак вашата кожа не е толку среќна. Дополнителните вежби и физички активности можат да ви помогнат да ослабете и да ја зголемите мускулната маса, но ризикувате ултравиолетовите зраци да ви направат непоправливи штети на кожата -предвремени брчки, дамки, па дури и рак на кожа. Кој е најдобриот начин да уживате во летото без да му наштетите на здравјето и надворешниот изглед? Нашите пет совети ќе ви помогнат да се заштитите себе си и семејството во текот на летниот период.

1. Избегнувајте изложување на сонце од 10 до 16 часот во текот на денот. Во тој период од денот сончевите зраци се нај-силни. Само помислете колку освежувачки би било да станете рано и да ги поминете утринските часови покрај базен, на плажа или возејќи велосипед. Така во најжешкиот дел од денот ќе бидете во безбедни простории и ќе можете да го надополните сонот.

2. Носете гардероба која не пропушта сончеви зраци. Дури и кога сте во автомобилот, телото ви е изложено на штетното влијание од сончевите зраци. Независно дали трчате од хоби или поради обврски, не заборавате да носите капа, очила за сонце и лесна гардероба која ќе ги покрива вашите нозе и раце.

3. Секогаш користете производи за заштита од сонце. ФорEVER ви ги нуди **А:Алое спреј за сончање (319)** и **В: Лосион за заштита од сонце со заштитен фактор 30 (199).**

А. Алое спреј за сончање SPF 30 помага да се спречи навлегувањето на УВ зраците низ епидермисот, делувајќи како филтер и намалувајќи го УВ зрачењето. Значи кои се всушност клучните точки на овој производ?

Широк спектар-повеќето препарати за заштита од сонце пружаат заштита од УВА или УВБ, а не и од двата вида зрачење. Алое спрејот SPF 30 ви нуди комплетна заштита од двата вида на радијација.

Заштита во текот на целиот ден-луѓето кои имаат активности на отворено всушност имаат најголема бенефиција од овој производ. Густата, концентрирана и непросирна формула е специјално дизајнирана да може да издржи продолжено изложување на сонце.

Голема водоотпорност-вообичаено заштитните препарати од сонце престануваат да делуваат во истиот момент кога кожата ќе почне да се поти. Најдобрата предност на Алое спрејот за сончање SPF 30 е тоа што е исклучително водоотпорен. Формира густ филм на кожата, а не ја прави мрсна. Дозволува

да се освежите и запливате дури и во пладневните жештини без да се грижите дека ќе изгорите.

Удобна формула за нанесување- удобното пакување го прави лесно за носење и лесно за нанесување.

НАЧИН ЗА УПОТРЕБА:

Добро протресете пред употреба. Испрскајте си на дланките за да нанесете на лицето и на другите делови од телото кои сакате да ги заштитите. Внимавајте да не дојде до директен допир со очите додека го нанесувате лосионот. Нанесувајте го 15-30 минути пред да се изложите на сонце и секогаш кога тоа е потребно. Повторете ја постапката и по пливање и сушење (бришење) со крпа. Секогаш консултирајте доктор пред да го користите за деца под 6 - месечна возраст.



В. Лосион за заштита од сонце со заштитен фактор 30 (199)

е за сите кои повеќе сакаат заштитата од сонце со лосион. Повторно тука е заштитниот фактор 30, а благотворните својства на гелот од алое вера и тука се присутни. На нив се должи способноста на заштитниот лосион да ја зачува влажноста на кожата во жешките денови, додека ја штити од чувствителните УВА и УВБ зраци. Неговата водоотпорна формула е сатенски мека и не само што ја штити, туку и ја потхранува кожата. Постојат повеќе здравствени проблеми поврзани со изложувањето на сонце. Затоа тука ние ви го презентираме вториот неизбежен летен препарат за сончање и заштита од штетните УВ зраци. Да видиме како можеме да го направиме сонцето наш пријател и да ги извлечеме најпозитивните

резултати од него, а воедно да бидеме и заштитени. Да напоменеме дека сончевата светлина го намалува ризикот од остеопороза на жените, бидејќи внесувањето на калциум подобро се апсорбира кога има доволно ниво на витамин Д во организмот. Ви предлагаме да се применува секојдневно во летниот период на деловите од вашето тело кои се изложени на сонце. За време на возењето автомобил можеби нема да добиете опекотини со толкав интензитет како кога би биле на одмор на морското крајбрежје, но сонцето сепак може сериозно да ви наштети, зголемувајќи ја појавата на дамки, брчки и други кожни деформации.

Нека **Лосионот за заштита од сонце со заштитен фактор 30** стане дел од вашата дневна рутина.

4. Пијте многу вода. Добрата хидратација ја одржува влагата во кожата и ви помага добро да се чувствувате. Не заборавате дека треба да пиете вода уште пред да ожеднете. Без доволно вода во телото, можете да "прегреете" под сончевите зраци.

5. Внесувајте здрава храна. Правилната исхрана ќе ви даде енергија за да уживате во летните активности. Исхраната богата со овошје и зеленчук ќе ви обезбеди дополнителна хидратација, воедно нема да имате чувство на прејаденост.

Ви посакуваме прекрасно лето!



Aloe Vera Gelly

Во минатото алоето многу често се употребувало за лекувања на лесни изгореници. Всушност многу луѓе го одгледуваат алоето во своите домови или така наречениот "лек за изгореници" за ургентни случаи. Но зошто ви е потребно растение кога можете да ја имате тубата со Aloe Vera Gelly! Специјално создадено да ја влажни, смирува и да ја подобрува состојбата на кожата при локална употреба. Aloe Vera желето е густо и содржи материи кои ја влажнат и омекнуваат кожата. Одличната комбинација од состојките на алое вера му дава можност на чистиот и стабилизираниот гел да навлезе длабоко во кожата-исто како да ја премачкувате со внатрешната страна на штотуку откинат лист. Што е уште поважно, кожата го впира целосно и така го забрзува процесот на заздравување, но без да остава какви и да било флехи по облеката.

Aloe Vera Gelly дејствува особено ефикасно кај лесни изгореници, акни, сабореја, егзема, псоријаза и импетиго. Едно од последните испитувања за дејствувањето на Aloe Vera желето врз 60 пациенти, кои што страдаат од псоријаза, покажува дека кај повеќе од 80% од нив има значително подобрување (во споредба со 7% кај кои е применето плацебо ефектот). А исто така не се забележани никакви непријатни симптоми, поврзани со лекаства или странични ефекти (Списание "Тропска медицина и меѓународно здравје", август 1996).

Прозирниот гел брзо се впира во кожата и пријатно ја смирува. Го намалува чешањето, болките, отоците и воспалението. Неговото анти-бактериско дејство помага во борба против инфекции, а благиот состав ги храни и смирува чувствителните места на оштетеното ткиво. Не содржи масни материи и не дразни, поради што е идеален за користење кај акни и други слични кожни надразнувања. Aloe Vera желето може да се користи врз кожата пред лекување со ултравиолетови зраци и има особено добар смирувачки ефект после електролиза. Фризерите го нанесуваат овој крем на скалпот пред да се прави трајна фризура или бојадисување со цел да ја заштитат кожата.

Од шкафчето во бањата до комплетот за прва помош и од кујната до кампот, Aloe Vera желето е идеален сопатник за кожата, секогаш кога ќе има потреба од малку дополнителна нега.

СОСТАВ

Стабилизирани Aloe Vera гел, дестилирана вода, глицерин, триетаноламин, карбомер, токоферол (природен витамин Е), алантоин, аскорбинска киселина (витамин Ц), диазолидинил карбамид, метилпарабен.

ПРЕПОРАКА ЗА ДОЗИРАЊЕ

Внимателно исчистете ја кожата пред да нанесете рамномерно Aloe Vera желе. Повторете го процесот доколку е неопходно.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Се користи како прва помош кај секакви кожни



проблеми (вклучувајќи акни, егзема, псоријаза, дерматит, изгореници, црвенило на кожа од топлина или сончаница).

- Идеално средство за смирување после електролиза.





FOREVER



Природен гел од АЛОЕ ВЕРА

Претставете си дека расекувате свежо откинат лист од алое вера и веднаш го конзумирате гелот од неговата внатрешност. Најпопуларниот производ на ФорEVER – **гелот од алое вера**, е пијалок најблизок по состав до природната содржина од листот на растението. Тој е првиот производ од таков вид, кој има добиено печат на одобрување на МНСА (Меѓународен Научен Совет за Алое). Со своите над 75 хранливи состојки, гелот од алое може да биде наречен најсовршениот природен растителен сок. Откако ќе ја прочитате класификацијата на 10 – те основни благотворни влијанија кои алоето ги има врз вашето тело, сами ќе разберете зошто алое вера го има добиено името “чудесна билка”.

1. Елементи кои го градат телото

Аминокиселините се “тулите” од кои е изградено нашето тело. Гелот од алое вера на ФЛП содржи вкупно 20 аминокиселини. Меѓу нив се наоѓаат и осумте незамениви аминокиселини, кои организмот не може сам да ги произведува. Редовното конзумирање на алое помага во одржување на добро здравје, бидејќи нй обезбедува природен извор на аминокиселини. Целото тоа богатство се наоѓа во 60 до 120 мл. на ден.

2. Противвоспалително дејство

Во гелот од алое вера се содржат 12 природни состојки, за кои е докажано дека ги спречуваат воспалителните процеси без странични ефекти. Алоето исто така може да има позитивен ефект врз подвижноста на зглобовите и мускулите.

3. Дневна доза витамини

Гелот од алое вера ги содржи витамините А, В1, В2, В6, В12, С и Е, фолна киселина и ниацин. Човечкиот организам не е во состојба да складира некои од овие витамини и затоа има потреба од редовно внесување преку храната. Кој е подобар начин да му ги обезбедите од дневната доза алое вера гел, кој истовремено ќе му помогне на вашето тело да се заштити од оксидативниот стрес!?

4. Дневна доза минерали

Помеѓу минералите кои се содржат во алое вера се калциум, натриум, железо, калиум, хром, магнезиум, манган, бакар и цинк. Какво богатство! Сите знаеме дека храната која природно содржи витамини и минерали, се препорачува за

одржување на добро здравје. Пиењето на гелот од алое вера е природен и здрав начин да ги надоместиме недостатоците во нашиот организам.

5. Обновување на колагенот и еластинот

Алое вера му нуди на организмот богат извор на основни елементи кои го одржуваат здравјето на кожата. Нашата кожа се регенерира на секои 21 до 28 дена. Кога секојдневно се користат хранливите состојки на алоето, тие можат многу поуспешно да се спротивстават на процесот на стареење. Дневната доза гел од алое вера е можеби токму тоа што ѝ треба на вашата кожа.

6. Регулирање на телесната тежина и енергијата

Редовното конзумирање на алое вера по природен пат го прочистува системот за варење. Храната која ја внесуваме содржи многу несакани состојки кои можат да предизвикаат летаргија и умор. Внесувањето на алое вера нй помага да се чувствуваме здрави и исполнети со енергија, а исто така допринесува и за одржување на телесната тежина во граници кои нема да му наштетат на нашето здравје.

7. Поткрепа на имунолошкиот систем

Алое вера гелот по природен пат го потпомага имунолошкиот систем. Бидејќи нашиот имунитет работи 24

часа во деноноќието за да го заштити организмот, алоето со своите природни имунолошки агенси му дава на телото непресушен арсенал од кој црпи енергија. Редовното внесување на 60 – 120 мл. гел од алое вера дневно е голема помош на вашиот имунолошки систем.

8. Помага во варењето на храната

Здравиот систем за варење ви гарантира дека вашето тело има добра апсорпција на корисните материи од храната. Алоето има природни детоксификациони својства. Редовното пиење на гелот од алое вера може да ја подобри перисталтиката на цревата и да го зголеми апсорбирањето на протеините, а истовремено да го намали количеството на “лоши” бактерии во цревната флора. Алоето го постигнува сето тоа на целосно природен начин! Алое вера исто така ја има докажано својата способност да ги ублажи стомачните киселини и другите проблеми кои се појавуваат во системот за варење.

9. Брзо ублажување на кожни надразнувања

Алое вера ја подобрува функцијата на фибробластите. Тоа се тие забележителни мали клетки, благодарение на кои се образува колагенот во организмот. Тие допринесуваат за ублажување на лесни опекотини, надразнување, плускавци и други кожни иритации.

10. Здрави заби и добра хигиена на устата

Алоето е многу корисно за целата уста и непцата. Пијте гел од алое вера и редовно чистете ги забите со пастата за заби на ФорEVER и поретко ќе имате средби со вашиот стоматолог.

Како што и самите гледате од нашата класификација, секојдневно внесување на чист или помешан со нашиот нов пијалок со антиоксидантно дејство Forever Pomesteen Power, гелот од алое вера на ФорEVER Ливинг Продактс е еден од најдобрите додатоци во исхраната на пазарот!

*Погоре опишаните производи за внатрешна употреба се додатоци во исхраната. Тие не се замена за балансирана исхрана и не се наменети за превенција, дијагностицирање, третман или лекување на конкретна болест. Консултирајте се со лекар доколку имате некое заболување.



FOREVER



Маркетинг обука 19.05.2012 во хотел Бисер, Струга



Алое ден Кавадарци 28.05.2012





FOREVER



РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

- Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор
Почеток: 18:00 часот
- Секој вторник: Дејан Брсакоски-Менаџер
Почеток: 17:00 часот
- Секоја среда: Вера Златковска-Менаџер
Почеток: 17:30 часот
- Секој четврток: Катерина Трајчевска-Менаџер
Почеток: 17:00 часот
- Славица Донакова-Менаџер
Почеток: 18:00 часот
- Секој петок: Александар Апел - Менаџер
Почеток: 18:00 часот

SUCCESS DAY

23. 06. 2012- сабота
Хотел „Порта“, почеток: 19 часот
Влез слободен

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите по корист на: Фореве Ливинг Скопје
жиро с-ка: 200000875245639
Стопанска Банка-Скопје

Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за април 2012

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Др.Снежана Контра
2. Др.Роза Гелевска
3. Славица Донакова
4. Вера Златковска
5. Катерина Трајчевска
6. Николина Горгиева
7. Стевица Димовска
8. Слафко Михајловски
9. Ленче Анакиева
10. Зорка Малинова

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Катерина Трајчевска
4. Славица Донакова
5. Др.Снежана Контра
6. Др.Роза Гелевска
7. Вера Златковска
8. Николина Горгиева
9. Зорка Малинова
10. Стевица Димовска

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Квалификации за мај 2012

Асистент Супервизори



1. Богдански Бранко - Куманово
2. Велкова Блажунка - Пробиштип
3. Гелевски Весна и Дејан - Куманово
4. Георгијевски Емилија и Звездан - Скопје
5. Дурдубакова Билјана - Штип
6. Елмази Ремзије - Тетово
7. Илиоски Влатко и Фанче - Битола
8. Јорданова Надица - Кавадарци
9. Јованови Роза и Вите - Кратово
10. Јовановска Магдалена - Кратово
11. Пејаковиќ Аријета - Скопје
12. Попевска Милка - Скопје
13. Стојаноски Тања и Здраве - Кавадарци
14. Стојчевски Анета и Игор - Скопје
15. Тасевски Валентина и Љубиша - Гостивар

АЛОЕ ВЕРА месец

Уживајте во
неповторливите
својства
на АЛОЕ ВЕРА!

Во јуни секој на ниво Нов дистрибутер или Асистент Супервизор има можност да добие еднократно 1 парче ГЕЛ ОД АЛОЕ ВЕРА + 1 парче КРЕМ СО АЛОЕ по избор*, ако реализира:

- најмалку 0,750 б. од лични порачки и
- најмалку 0,750 б. од нов дистрибутер, лично спонзориран во јуни.

*Производител, кај ќе ги добиете како подарок, ако ги исполните условите на промоцијата се: Гел од алое вера (код: 015), плус една од следните креми со алое по ваш избор: Алое вера желе (код: 061), Лосион со алое (код: 062), Хидратантен лосион со алое (код: 063), Загравачки лосион со алое (код: 064).

АКТУЕЛНИ ПРОМОЦИИ!

Купете еден пакет **Clean 9** и еден пакет **Nutri-lean** и ќе добиетеgratis вага или тегови.

